

| Прилог бр.3 | | Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии | | | |
|-------------|--|--|---|----------------------|---|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Претпротетски оралнохируршки тераписки процедури | | | |
| 2. | Код | | | | |
| 3. | Студиска програма | Стручна специјализација за мобилна протетика | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус | | | |
| 6. | Академска година / семестар | Прва година / I семестар | 7. | Број на ЕКТС кредити | 5 |
| 8. | Наставник | Проф. д-р Цена Димова | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): вовед во терапевтски можности на модерната орална и претпротетска хирургија. | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: Теоретска и практична настава: - Вовед во клиничкиот дел на претпротетска орална хирургија. - Зараснување на рани, зараснување на екстракциони рани - Превенција и згрижување на оралнохируршки компликации во текот на оралнохируршките процедури, - Презервација на алвеоларниот гребен - Зголемување на алвеоларниот гребен – аугментација - Продлабочување на алвеоларниот гребен - Базична претпротетска хирургија. - Претпротетски интервенции на меките ткива - Претпротетски интервенции на коскените ткива - Примена на коскени графтови во орофацијалната регија. - Вештачки коски и вештачки мембрани - Примена на алопластични материјали во орофацијалната регија. - Имплантологија во орофацијалната регија. - Синус лифт, - Транспозиција на н. Менталис. | | | | |
| 12. | Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации. | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 5ЕКТСx30часа=150часа | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | 45+30+15+10+50=150часа | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 45 часови | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 30 часови | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------------|----------------|
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 10 часови |
| | | 16.3. | Домашно учење | 50 часови |
| 17. | Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот) | | | |
| 17.1. | Тестови | | | 40 бодови |
| 17.2. | Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) | | | 10 бодови |
| 17.3. | Активност и учество | | | 10 бодови |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | | 5 (пет) (F) |
| | | од 51 до 60 бода | | 6 (шест) (E) |
| | | од 61 до 70 бода | | 7 (седум) (D) |
| | | од 71 до 80 бода | | 8 (осум) (C) |
| | | од 81 до 90 бода | | 9 (девет) (B) |
| | | од 91 до 100 бода | | 10 (десет) (A) |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности. | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|------------------|---|----------------------------|--------|
| 22. | Литература | | | | |
| 22.1. | Задолжителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | 1. | Dabov T. | Oralnokirurški priručnik. | Medicinska naklada Zagreb | 2009 |
| | 2. | Peterson | Principles of oral and maxillofacial surgery | Blackwell Science | 2001 |
| | 3. | Peterson L. | Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 3rd ed., | Mosby | 1998. |
| | 4. | Knezevic G. | Oralna kirurgija | Medicinska naklada, Zagreb | 2003 |
| | 5. | Тодоровиќ и сор. | Орална хирургија | Наука, Београд | 2000 |
| | 6. | Мише И. | Орална хирургија | Jumena, Zagreb | 1998 |
| 22.2. | Дополнителна литература | | | | |

| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
|--|--|--------------|-------|--------|---------|--------|
|--|--|--------------|-------|--------|---------|--------|